



ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Согласно член 30 став 1 алинеја 2, став 3 и став 5, член 31, член 48 и 49 од Законот за административни службеници („Службен весник на РМ“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и „Службен весник на РСМ“ бр. 275/19, 14/20, 215/21, 99/22 и 208/24), Правилник за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административна селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас („Службен весник на РСМ“ бр. 259/2024) и Правилникот за систематизација на работните места во општинската администрација на Општина Свети Николе бр.0901-218/3 од 12.09.2018 година, Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во општинската администрација на општина Свети Николе бр. 0901-199/2 од 01.07.2020 година, Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во општинската администрација на општина Свети Николе бр.0901-127 од 21.01.2021 година, Правилникот за изменување на Правилникот за систематизација на работните места во општинската администрација на општина Свети Николе бр. 0901-127/3 од 03.03.2021 година, Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во општинската администрација на општина Свети Николе бр.0901-127/5 од 18.05.2021 година, Правилникот за изменување на Правилникот за систематизација на работните места во општинската администрација на општина Свети Николе бр.0901-127/7 од 18.11.2021 година, Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во општинската администрација на општина Свети Николе бр. 0901-159/1 од 07.03.2022 година, Правилник за изменување на Правилникот за систематизација на работните места во општинската администрација на општина Свети Николе бр. 0901-159/3 од 06.06.2022 година, Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во општинската администрација на општина Свети Николе бр. 0901-180 од 15.08.2023 година, Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работни места во општинската администрација на Општина Свети Николе бр. 0901-177 од 29.08.2024 година, Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работни места во општинската администрација на Општина Свети Николе бр. 0901-131/1 од 23.01.2025 година и Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работни места во општинската администрација на Општина Свети Николе бр. 0901-131/3 од 26.05.2025 година, Општина Свети Николе објавува:

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 02/2025

**За пополнување на работно место со унапредување на 1 (еден)
административен службеник во Општина Свети Николе**

Општина Свети Николе објавува интерен оглас за унапредување на 1 (еден)
административен службеник за следново работно место:

1. УПР 01 01 B02 000, Виш соработник за комунални дејности, надзор и контрола на градби, Одделение за комунални работи, Сектор за урбанизам, заштита на животна средина, комунални работи и оттуѓување на градежно земјиште – 1(еден) извршител

Посебни услови:

- стручни квалификации: ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен – Правни науки, Архитектура, урбанизам и планирање и Градежништво и водостопанство
- работно искуство: најмалку две години работно искуство во струката;

Посебни работни компетенции

- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,
- Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски).

Општи работни компетенции на средно ниво:

- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;
- учење и развој;
- комуникација;
- остварување резултати;
- работење со други/тимска работа;
- стратешка свест;
- ориентираност кон клиенти/засегнати страни; и
- финансиско управување.

Општи услови:

- да е државјанин на Република Македонија,
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да е полнолетен,
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

На интерниот оглас може да се јави административен службеник вработен во Општина Свети Николе, кој ги исполнува општите и посебните услови за пополнување на работното место пропишани за соодветното ниво со Законот за административни службеници и Правилникот за систематизација на работни места во општинската администрација на Општина Свети Николе, како и :

- да е оценет со оцена „А,, или „ Б ,, при последното оценување на кое бил оценуван;
- да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е на работно место во рамки на истата категорија во која е работното место за кое е објавен интерниот оглас;
- да поминал најмалку две години на истото ниво и
- да не му е изречена дисциплинска мерка во последната година пред објавувањето на интерниот оглас.

Кандидатите кон пријавата можат да ги приложат следниве докази во скенирана форма:

- потврди за успешно реализирани обуки и/или
- потврди за успешно реализирано менторство(како ментор или менториран административен службеник).

Распоред на работно време е од понеделник до петок, дневното работно време е од 7:30 од 15:30, 40 работни часа неделно;

Паричен нето износ на плата: 40.620,00 денари.

Заинтересираниот административен службеник, поднесува пополнета пријава и докази за податоците содржани во пријавата преку архивата на Општина Свети Николе, ул. Плоштад Илинден „ бр.12, 2220 Свети Николе до Одделението за управување со човечки ресурси, како и до службената електронска адреса на Одделението за управување со човечки ресурси coveckiresursi@svetnikole.gov.mk

Рокот за пријавување на огласот изнесува 5(пет) дена од денот на објавување на интерниот оглас на веб страната на Агенцијата за администрација и на веб страната на Општина Свети Николе.

Во пријавата кандидатите се должни под материјална и кривична одговорност да потврдат дека податоците во пријавата се точни, а доставените докази верни на оригиналот.

Напомена: Кандидатот кој внел лажни податоци во пријавата се дисквалификува од натамошна постапка по овој оглас.

Ненавремена, нецелосна, неуредно пополнета пријава, нема да биде предмет на разгледување.

Постапката ќе ја спроведе Комисијата за селекција за унапредување формирана од страна на Секретарот на Општина Свети Николе.

ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ
Секретар

Зоран Стојчев

Прилог: Пријава за унапредување на административен службеник по интерен оглас



ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

П Р И Ј А В А

ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЛУЖБЕНИК ПО
ИНТЕРЕН ОГЛАС

1.

- Број на интерен оглас _____

- Шифра, Назив и реден број на работното место за кое се
пријавува _____

2. Лични податоци за кандидатот:

-Име _____

-Презиме _____

- Тековно работно место и шифра _____

- Ниво _____

- Работно искуство _____

Оценка во последната година пред објавување на интерниот оглас, оценки А или Б- _____

Изречена дисциплинска мерка во последна година пред објавување на интерен оглас ДА / НЕ

Работно место на непосредно пониско ниво или работно место во рамки на истата категорија во која е работното место за кое е објавен интерниот оглас ДА / НЕ

Поминати најмалку две години на истото ниво ДА / НЕ

Државјанин на Република Македонија(Република Северна Македонија) ДА / НЕ

Активно го користи македонскиот јазик ДА / НЕ

Полнолетен ДА / НЕ

Има општа здравствена способност за работното место ДА / НЕ

Со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност _____

Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење ДА / НЕ

Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски) ДА / НЕ

Потребно работно искуство во структурата како во огласот за работното место за кое се пријавува ДА / НЕ

Ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен- – Правни науки, Архитектура, урбанизам и планирање и Градежништво и водостопанство (да се заокружи)

Кон пријавата се поднесуваат следните документи преку архивата на Општина Свети Николе до Одделение за управување со човечки ресурси и во скенирана форма преку електронска пошта(coveckiresursi@svetnikole.gov.mk):

- Доказ дека е државјанин на Република Македонија(Република Северна Македонија),
- Доказ дека има општа здравствена способност за работното место,
- Доказ дека со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност,
- Уверение /диплома за завршен степен на образование,
- Доказ за работно искуство во струката
- Доказ за активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски, германски),
- Доказ за активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,
- Доказ дека е на работно место на непосредно пониско ниво или дека е на работно место во рамки на истата категорија во која е работното место за кое е објавен интерниот оглас,
- Доказ дека поминал најмалку две години на истото ниво,
- Доказ дека е оценет со оцена „А,, или „ Б ,, при последното оценување, на кое бил оценуван,
- Доказ дека не му е изречен дисциплинска мерка во последната година пред објавувањето на интерниот оглас,
- Доказ/Потврда за положен испит за административно управување
- Сертификати од обуки и /или менторства
- Други докази

*Под морална, материјална и кривична одговорност,потврдувам дека податоците во пријавата се точни, а доставените докази верни на оригиналот.

Согласен-а сум личните податоци наведени во пријавата да се користат исклучиво за цели на постапката за унапредување по пат на Интерен оглас.

Кандидатот кој внел лажни податоци во пријавата се дисквалификува од натамошна постапка.

Административен службеник-Име и презиме _____

Потпис _____

Дата на поднесување _____

e-mail _____

тел за контакт _____